



СЛУЖ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватскохрватски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик — Објави според тарифата — Жиро-сметка кај Службата за општествено книговодство 60802-603-1125

Петок, 24 декември 1976

БЕЛГРАД

БРОЈ 56

ГОД. XXXII

Цена на овој број е 36 динари — Претплата за 1976 година изнесува 420 динари — Редакција: Улица Јована Ристика бр 1 Поща факс 228 — Телефони: централа 650-155; Уредништво 651-885; Служба за претплата 651-732; Комерцијален сектор 651-671; Телекс 11756

800.

Врз основа на член 36, во врска со член 44 од Законот за девизно работење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 36/72, 71/72, 52/73 и 36/75), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА РАСПОЛАГАЊЕТО СО ДЕВИЗИТЕ ВО ТЕКОТ НА ИЗВЕДУВАЊЕТО НА ИНВЕСТИЦИОНИ РАБОТИ ВО СТРАНСТВО ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕТО НА ТРОШОЦИТЕ НА РАБОТЕЊЕТО И ЗА УТВРДУВАЊЕТО НА ДОБИВКАТА

1. Во Одлуката за располагањето со девизите во текот на изведувањето на инвестициони работи во странство, за пресметувањето на трошоците на работењето и за утврдувањето на добивката („Службен лист на СФРЈ“, бр. 6/73) точка 2 се менува и гласи:

„2. Девизите од точка 1 на оваа одлука се држат на посебна девизна сметка кај овластената банка за секоја склучена работа, односно врз основа на посебно одобрение од народната банка на републиката односно од народната банка на автономната покраина — на сметката кај странската банка за една или повеќе склучени работи.

Ако организацијата на здружениот труд склучила договор со странско лице за сметка на една или повеќе организации на здружениот труд — изведувачи на работите, што учествуваат во распределбата на добивката, располагањето со девизите од точка 1 на оваа одлука се врши врз основа на самоуправни спогодба склучена помеѓу тие организации на здружениот труд, што ѝ се доставува на овластената банка кај која се води сметката од став 1 на оваа точка. Во тој случај сметката од став 1 на оваа точка може да се дели на потсметки на изведувачите на работите, а наплатените девизи од таа сметка да се пренесуваат на потсметките согласно со склучената самоуправни спогодба.“

2. Во точка 3 став 2 по зборот: „овластената“ се додаваат зборовите: „и странската“.

3. Во точка 6 ст. 1 и 2 се менуваат и гласат:

„Поголот во странство е должен да пресметува амортизација на основните средства што ги добил на употреба од матичната организација на здружениот труд. Средствата на пресметаната амортизација поголот може да ги користи за набавка на нова опрема потребна за изведување на инвестициони работи во странство или да ѝ ги дозначи на посебна девизна сметка на матичната организација на здружениот труд кај овластената банка. Матичната организација на здружениот труд може тие средства да ги користи во целост за намените предвидени во член 41 од Законот за девизно работење.

За набавка на основни средства со кои се изведуваат инвестиционите работи во странство можат

да се користат, покрај девизите од став 1 на оваа точка, и девизите од точка 1 на оваа одлука. И за тие основни средства поголот е должен да пресметува амортизација и да врши книжење во своето книговодство, без обврска да ги внесе за Југославија.“

4. По точка 6 се додава нова точка 6а, која гласи:

„6а. По завршувањето на работите, односно по престанувањето на употребата на опремата од точка 6 став 2 на оваа одлука, организацијата на здружениот труд може таа опрема да ја увезе во Југославија, без оглед на режимот на увозот на односната опрема и без спроведување на постапката за задолжителното приспособање на понуди и лицитации.

Во случајот од точка 2 став 2 на оваа одлука, со самоуправни спогодба се определува на која организација на здружениот труд — изведувач на работите му припаѓаат одделните основни средства набавени во смисла на точка 6 став 2 од оваа одлука.

Организацијата на здружениот труд е должна при увозот на основните средства во Југославија, покрај доказите за купувањето, да поднесе и одлука од органот на управување за набавка на опремата за потребите на изведувањето на работите од став 1 на оваа точка, како и изјава од органот на управување дека опремата е користена во странство за изведување на тие инвестициони работи.“

5. Точката 7 се менува и гласи:

„7. Организацијата на здружениот труд што изведува инвестициони работи во странство е должна да го утврди годишниот финансиски резултат за секоја склучена работа.

Годишниот финансиски резултат се утврдува на образецот „ФР — Финансиски резултат на инвестиционите работи во странство“, што е отпечатен кон оваа одлука и е нејзин составен дел.

Кон годишниот финансиски резултат организацијата на здружениот труд поднесува и извештај за извршените инвестициони работи во странство.

Организацијата на здружениот труд доставува до народната банка на републиката односно народната банка на автономната покраина годишен финансиски резултат со извештајот од став 3 на оваа точка во три примероци, во рок од 30 дена од денот на истекот на роковите од чл. 13 и 15 на Законот за книговодството на организациите на здружениот труд.

Организацијата на здружениот труд може врз основа на утврдениот финансиски резултат од став 1 на оваа точка, да користи до 50% од износот искажан под реден број 7 на образецот „ФР — Финансиски резултат на инвестиционите работи во странство“, за намените од член 39 на Законот за девизно работење.

Ако сака да го користи правото од став 5 на оваа точка организацијата на здружениот труд може да го утврди и периодичниот финансиски резултат.

Организацијата на здружениот труд може девизите од ст. 5 и 6 на оваа точка да ѝ ги продаде на овластената банка, со право повторно да ги купи од овластената банка.

Податоците во образецот од став 2 на оваа точка се искажуваат во валутата на домицилната земја, односно во валутата во која е договорено плаќање и во динари. Пресметувањето во динари се врши според средниот дневен курс важечки на денот на истекот на периодот за кој се утврдува финансискиот резултат. За валутите што не се содржани во курсната листа, Народната банка на Југославија ќе ги извести народните банки на републиките, односно народните банки на автономните покраини за важечкиот курс на денот на истекот на периодот за кој се утврдува финансискиот резултат.“

6. Во точка 8 ст. 1 и 2 се менуваат и гласат:

„По завршувањето на работите во странство матичната организација на здружениот труд е должна на образецот од точка 7 на оваа одлука во рок од 60 дена од завршувањето на работите, да изработи конечна пресметка за тие работи, и да го достави во три примероци до народната банка на републиката, односно до народната банка на автономната покраина, со извештајот за извршените инвестициони работи во странство.

Како ден на завршувањето на инвестиционите работи во странство се смета датумот кога надлеж-

ниот орган на земјата во која тие работи се изведуваат ја заверил конечната пресметка на работите.“

По став 2 се додаваат два нови става, кои гласат:

„Остварената добивка по конечната пресметка од став 1 на оваа точка, организацијата на здружениот труд е должна да ја внесе во Југославија во рок од 90 дена од денот на завршувањето на работите, а ако се во прашање кредитни работи — впишано со договорот за кредитот.

Народната банка на републиката, односно народната банка на автономната покраина може во оправдани случаи да ги продолжи роковите од ст. 1 и 3 на оваа точка. Со продолжувањето на рокот за поднесување на конечната пресметка за исто толку време се продолжува и рокот за внесување на добивката.“

Досегашниот став 3 станува став 5.

7. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објазувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 965
8 декември 1976 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Доброслав Кулафкиќ, с. р.

Образец ФР

(Назив и седиште на организацијата на здружениот труд)

(Број и датум на пријавата за склучената работа)

(Вредност на договорените работи во странска валута и динари)

(Број и датум на решението за регистрацијата во Сојузниот комитет за енергетика и индустрија и назив на организацијата на здружениот труд — носител на работата)

ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ НА ИНВЕСТИЦИОНИТЕ РАБОТИ ВО СТРАНСТВО ЗА ПЕРИОДОТ
ОД _____ ДО _____ 197— ГОДИНА

Реден број	О П И С	Износ од почетокот на работите до извештајниот период		Износ за извештајниот период	
		во валута	во динари	во валута	во динари
1	Вкупен приход				
2	Трошоци на работењето				
3	Амортизација				
4	Бруто лични доходи (бруто плати) и други лични примања				
5	Други трошоци				
6	Вкупни трошоци (2+3+4+5)				
7	Добивка (1—6)				
8	Загуба (6—1)				

Раководител на книговодството,

Директор,

801.

Врз основа на член 59 од Законот за девизно работење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 36/72, 71/72, 52/73 и 36/75), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ПОСЕБНАТА ДЕВИЗНА КВОТА ЗА УВОЗ НА ОПРЕМАТА ЗА КОЈА СЕ ОБЕЗБЕДУВААТ СРЕДСТВА ОД ФОНДОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И АВТОНОМНИ ПОКРАИИ ВО 1974 И 1975 ГОДИНА

1. Во Одлуката за посебната девизна квота за увоз на опремата за која се обезбедуваат средства од Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини во 1974 и 1975 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 44/75) во точка 9 зборовите: „до крајот на 1976 година“ се заменуваат со зборовите: „до 31 декември 1977 година“.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 964

8 декември 1976 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,

Доброслав Кулафиќ, с. р.

802.

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 13 од Законот за внесувањето и растурањето на странски средства за масовно комуницирање и за странската информативна дејност во Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/74), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА СПИСАНИЕТО „NEWSWEEK“

Се забранува внесувањето и растурањето во Југославија на списанието „Newsweek“, број 19 од 8 ноември 1976 година, што излегува на англиски јазик во Њујорк, Соединети Американски Држави.

Бр. 650-1-27/508

2 декември 1976 година

Белград

Сојузен секретар
за внатрешни работи,
Фрањо Херлевиќ, с. р.

803.

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 13 од Законот за внесувањето и растурањето на странски средства за масовно комуницирање и за странската информативна дејност во Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/74), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „KATOLIŠKI GLAS“

Се забранува внесувањето и растурањето во Југославија на весникот „Katoliški glas“, бр. 45, 46,

47 и 48 од 1976 година, што излегува на словенечки јазик во Горица, Италија.

Бр 650-2-47/3

2 декември 1976 година

Белград

Сојузен секретар
за внатрешни работи,
Фрањо Херлевиќ, с. р.

804.

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за југословенските стандарди и за нормите на квалитетот на производите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 2/74), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА НИСКОНАПОНСКИ ТОПЛИВИ ОСИГУРУВАЧИ

1. Се донесуваат следните југословенски стандарди:

Нисконапонски топливи осигурувачи:

— Дополнителни одредби за осигурувачи за примена во домаќинството и слични цели — — — — — JUS N.E5.206

— Дополнителни испитувања за осигурувачи за примена во домаќинството и слични цели — — — — — JUS N.E5.211

2. Југословенските стандарди од точка 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, што е составен дел на ова решение.

3. Југословенските стандарди од точка 1 на ова решение се применуваат од 1 јануари 1977 година.

Бр. 15-7132

29 јуни 1976 година

Белград

Директор
на Југословенскиот
завод за
стандардизација,
Милан Крајчевиќ, с. р.

805.

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за југословенските стандарди и за нормите на квалитетот на производите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 2/74), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ТРКАЛЕЗНА БАКАРНА ЛАК-ЖИЦА

1. Се донесуваат следните југословенски стандарди:

Изолирана тркалезна бакарна лак-жица. Методи на испитување — JUS N.C7.010

Жица за намотки. Тркалезна бакарна лак-жица. Ознаки и геометриски карактеристики — — — — — JUS N.C7.110

2. Југословенските стандарди од точка 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, што е составен дел на ова решение.

3. Југословенските стандарди од точка 1 на ова решение се применуваат од 1 јануари 1977 година.

4. Престануваат да важат југословенските стандарди:

Изолирана тркалеста бакарна жица. Испитување — — — — — JUS N.C7.010

Тркалеста бакарна лак-жица.

Прописи за изработка и испорака — JUS N.C7.110

донесени со Решението за југословенските стандарди за кабловска индустрија и за престанокот на важењето на југословенскиот стандард издание 1954 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/58).

5. Југословенските стандарди од точка 4 на ова решение престануваат да важат на 31 декември 1976 година.

Бр. 15-7131/1
29 јуни 1976 година
Белград

Директор
на Југословенскиот
завод за
стандардизација,
Милан Крајновиќ, с. р.

806.

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за југословенските стандарди и за нормите на квалитетот на производите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 2/74), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНА НА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ШПОРЕТИ, ТРПЕЗНИ ВАРИЛА И СЛИЧНИ НАПРАВИ

1. Во југословенскиот стандард шпорети, трпезни варила и слични направи. Дополнителни технички услови — JUS N.M1.020, што е донесен со Решението за југословенските стандарди за електро-термички направи за домаќинство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 43/71) а објавен во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, точка 23.05 се менува и гласи:

„23.05 Штедњаци, осим оних који имају трајно приклучен савитљиви вод и двополни утикач, могу имати уграђену двополну приклучницу за називну струју највише 16А, 250V, а та приклучница мора имати контакт за уземљење. Полови те приклучнице морају бити спојени са мрежом преко топљивих осигурача или инсталационих аутоматских прекидача називне струје највише 16А, уграђених у штедњак. Топљиви осигурачи, односно инсталациони аутоматски прекидачи, морају бити тако конструисани, односно уграђени да је приступ до њихових делова под напоном могућ само уз употребу алата.“

2. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 15а-11084/1
3 ноември 1976 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Милан Крајновиќ, с. р.

807.

Врз основа на член 244 став 2 алинеја 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Извршниот совет на Собранието на СР Босна и Херцеговина, Извршниот совет на Собранието на СР Македонија, Извршниот совет на Собранието на СР Словенија, Извршниот совет на Собранието на СР Србија, Извршниот совет на Саборот на СР Хрватска, Извршниот совет на Собранието на СР Црна Гора, Извршниот совет на Собранието на САП Војводина и Извршниот совет на Собранието на САП Косово склучуваат

ДОГОВОР

ЗА МИНИМАЛНИТЕ ОТКУПНИ ЦЕНИ И ЗА ЕДИНСТВЕНИТЕ ПРЕМИИ ЗА КРАВЈО И ОВЧО МЛЕКО

1. Извршниот совет на Собранието на СР Босна и Херцеговина, Извршниот совет на Собранието на СР Македонија, Извршниот совет на Собранието на СР Словенија, Извршниот совет на Собранието на СР Србија, Извршниот совет на Саборот на СР Хрватска, Извршниот совет на Собранието на СР Црна Гора, Извршниот совет на Собранието на САП Војводина и Извршниот совет на Собранието на САП Косово (во натамошниот текст: извршните совети) се согласија дека ќе ја определат минималната откупна цена на млекото во износ од 1,06 динари за единица на млечна маст, со тоа што за откупеното млеко до 30 јуни 1977 година да се исплатува уште по 0,12 динари премија за единица на млечна маст од средствата што во Буџетот на федерацијата за 1977 година се утврдени за таа намена.

Минималната откупна цена на млекото од став 1 на оваа точка ќе се исплатува од денот на влегувањето во сила на републичките, односно покраинските прописи за определување на таа цена, а најдоцна триесеттиот ден од денот на објавувањето на овој договор во „Службен лист на СФРЈ“.

Минималната откупна цена не важи за кравјото млеко што содржи помалку од 3,2% млечна маст и за овчото млеко што содржи помалку од 4% млечна маст.

Ако млекото содржи повеќе млечна маст од процентите од став 3 на оваа точка, цената сразмерно се зголемува за кравјото млеко најмногу до 4,2% а за овчото млеко најмногу до 7% млечна маст.

2. Извршните совети се согласни дека поради зголемувањето на минималната откупна цена на млекото треба, врз основа на прописите во републиките и автономните покраини, во рокот од точка 1 став 2 на овој договор, да се усогласат малопродажните цени на конзумното млеко и производителските и малопродажните цени на млечните производи.

3. Извршните совети се согласни републиките и автономните покраини од своите буџетски средства на организациите на здружениот труд, за млекото произведено во сопствено производство и кооперација со индивидуални производители, и натаму да им плаќаат премија во височина од најмалку 0,30 динари за еден пресметковен литар на кравјото млеко што содржи 3,2 млечна маст и за овчо млеко што содржи 4% млечна маст.

Премијата од став 1 на оваа точка се исплатува за кравјо млеко што содржи најмалку 3,2% млечна маст и за овчо млеко што содржи најмалку 4% млечна маст. За кравјото млеко што содржи повеќе од 3,2% млечна маст, односно за овчото млеко

што содржи повеќе од 4% млечна маст премијата ќе се пресметува врз количество од 3,2%, односно 4% млечна маст. За кравјото млеко со повеќе од 4,2% млечна маст и за овчо млеко со повеќе од 7% млечна маст пресметувањето се врши како да содржи 4,2%, односно 7% млечна маст.

4. Овој договор влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

10 декември 1976 година

Белград

За Извршниот совет на Собранието на СР Босна и Херцеговина
републички секретар за земјоделство и шумарство,

Ратомир Фукс, с. р.

За Извршниот совет на Собранието на СР Македонија
републички секретар за земјоделство и шумарство,

Јанко Лазаревски, с. р.

За Извршниот совет на Собранието на СР Словенија
републички секретар за земјоделство, шумарство и прехрана,

Милорад Зидар, с. р.

За Извршниот совет на Собранието на СР Србија
републички секретар за земјоделство, шумарство и водостопанство,

Бранко Јовановиќ, с. р.

За Извршниот совет на Саборот на СР Хрватска
републички секретар за земјоделство, прехранбена индустрија и шумарство,

Раде Павловиќ, с. р.

За Извршниот совет на Собранието на СР Црна Гора
републички секретар за земјоделство,

Милан Шановиќ, с. р.

За Извршниот совет на Собранието на САП Војводина
покраински секретар за земјоделство,

Сава Вујков, с. р.

За Извршниот совет на Собранието на САП Косово
покраински секретар за земјоделство, шумарство и водостопанство,

Илијаз Хаџиу, с. р.

808.

Врз основа на чл. 244 и 265 од Уставот на СФРЈ Социјалистичка Република Босна и Херцеговина, Социјалистичка Република Македонија, Социјалистичка Република Словенија, Социјалистичка Република Србија, Социјалистичка Република Хрватска, Социјалистичка Република Црна Гора, Социјалистичка Автономна Покраина Војводина и Социјалистичка Автономна Покраина Косово склучуваат

ДОГОВОР

ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА МЕРКИТЕ НА ДАНОЧНАТА ПОЛИТИКА ЗАРАДИ ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКАТА РАБОТА, ПРОИЗОЃАЊЕТО И ТЕХНИЧКИТЕ УНАПРЕДУВАЊА

Член 1

Републиките и автономните покраини се согласни со системот и политиката на оданочувањето на доходот на основните организации на здружениот труд да обезбедат поповолно даночно оптоварување на средствата од доходот што основните организации на здружениот труд од областа на стопанството и основните организации на здружениот труд од областа на општествените дејности што се обврзани на данокот на доход, ги вложуваат во развојот на научноистражувачката работа, пронаоѓањето и техничките унапредувања.

Член 2

Републиките и автономните покраини се согласни со системот и политиката на одданочувањето на граѓаните, во рамките на данокот од личниот доход од авторски права, патенти и технички унапредувања, да им обезбедат на авторите поповолно даночно оптоварување во однос на лицата што такви приходи остваруваат а не се автори (приходи од наследства и подароци, од авторско право и др.).

Член 3

Републиките и автономните покраини се согласни во рамките на данокот од личниот доход од авторски права од патенти и технички унапредувања, да се обезбеди поповолно даночно оптоварување на авторите што остваруваат приходи по основ на патенти, рационализација и други облици на иновации.

Член 4

Републиките и автономните покраини се согласни мерките прифатени со овој договор да се вградат во системот и политиката на одданочувањето до крајот на 1977 година.

Член 5

Овој договор влегува во сила кога ќе го потпишат овластените претставници на собранијата на републиките и на собранијата на автономните покраини.

Член 6

Овој договор е потпишан во девет идентични примероци, што се сметаат како автентични текстови.

Член 7

Овој договор се објавува во „Службен лист на СФРЈ“.

За СР Босна и Херцеговина
член на Извршниот совет и
републички секретар за финансии,

Обрад Пиљак, с. р.

За СР Македонија
член на Извршниот совет и
републички секретар за финанси,

Ристо Филиповски, с. р.

За СР Словенија
член на Извршниот совет и
републички секретар за финанси,

Милица Озбич, с. р.

За СР Србија
републички секретар за финанси,

Милош Милосавлевиќ, с. р.

За СР Хрватска
член на Извршниот совет и
републички секретар за финанси,

Мирко Скакиќ, с. р.

За СР Црна Гора
републички секретар за финанси,

Вук Огњановиќ, с. р.

За САП Војводина
член на Извршниот совет
и покраински секретар за финанси,

Здравко Мутиќ, с. р.

За САП Косово
член на Извршниот совет
и покраински секретар за финанси,

Гемшит Дуриќи, с. р.

на таксите во стопанските спорови, пропишани во процент од вредноста на предметот на спорот и тие да не можат да бидат поголеми од 15.000 динари.

Член 3

Овој договор е потпишан во девет идентични примероци, што се сметаат како автентични текстови.

Член 4

Овој договор влегува во сила на 1 октомври 1976 година.

Член 5

Овој договор се објавува во „Службен лист на СФРЈ“.

За СР Босна и Херцеговина
член на Извршниот совет и
републички секретар за финанси,

Обрад Пиљак, с. р.

За СР Македонија
член на Извршниот совет и
републички секретар за финанси,

Ристо Филиповски, с. р.

За СР Словенија
член на Извршниот совет и
републички секретар за финанси,

Милица Озбич, с. р.

За СР Србија
републички секретар за финанси,

Милош Милосавлевиќ, с. р.

За СР Хрватска
член на Извршниот совет и
републички секретар за финанси,

Мирко Скакиќ, с. р.

За СР Црна Гора
републички секретар за финанси,

Вук Огњановиќ, с. р.

За САП Војводина
член на Извршниот совет и
покраински секретар за финанси,

Здравко Мутиќ, с. р.

За САП Косово
член на Извршниот совет и
покраински секретар за финанси,

Гемшит Дуриќи, с. р.

809.

Врз основа на член 244 од Уставот на СФРЈ, Социјалистичка Република Босна и Херцеговина, Социјалистичка Република Македонија, Социјалистичка Република Словенија, Социјалистичка Република Србија, Социјалистичка Република Хрватска, Социјалистичка Република Црна Гора, Социјалистичка Автономна Покраина Војводина и Социјалистичка Автономна Покраина Косово склучуваат

ДОГОВОР

ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА СУДСКИТЕ ТАКСИ ВО СТОПАНСКИТЕ СПОРОВИ

Член 1

Заради намалување на оптоварувањето на стопанството во врска со плаќањето на судските такси, предвидено со Резолуцијата за основите на политиката на општествено-економскиот развој на Југославија во 1974 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 71/73), републиките и автономните покраини се согласни за 25% да ги намалат судските такси во стопанските спорови пропишани во процент од вредноста на предметот на спорот, со тоа што таксите во стопанските спорови пропишани во фиксен износ да останат на сегашното ниво.

Член 2

Републиките и автономните покраини се согласни да ја изедначат височината на горната граница

810.

Врз основа на член 17 од Законот за судовите на здружениот труд („Службен лист на СФРЈ“, бр. 24/74), Судот на здружениот труд на Босна и Херцеговина, Судот на здружениот труд на Македонија, Судот на здружениот труд на Словенија, Судот на здружениот труд на Србија, Судот на здружениот труд на Хрватска, Судот на здружениот труд на Црна Гора и Судот на здружениот труд на Автономна Покраина Војводина склучуваат

ДОГОВОР

ЗА РАБОТАТА НА ЗАЕДНИЧКА СЕДНИЦА НА ДЕЛЕГАТИТЕ НА НАЈВИСОКИТЕ СУДОВИ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД ВО РЕПУБЛИКИТЕ И АВТОНОМНИТЕ ПОКРАИНИ

1. Со овој договор се утврдува работата на Заедничката седница на делегатите на највисоките судови на здружениот труд во републиките и во Автономна Покраина Војводина (во натамошниот текст: Заедничката седница) во разгледувањето на прашања што се од значење за работата на судовите на здружениот труд во републиките и во Автономна Покраина Војводина (во натамошниот текст: Судовите) и за уедначување на судската практика во поглед на заштитата на самоуправните права и општествената сопственост, како и на другите прашања од заеднички интерес.

2. Заедничката седница претресува и зазема ставови за прашања што се однесуваат на применувањето на Уставот на СФРЈ во областа на здружениот труд, на соодветните политички документи, на Законот за здружениот труд и на другите сојузни закони од материјален и процесен карактер, како и за моралните принципи на социјалистичкото општество заради постојано унапредување на работата на судовите на здружениот труд како инструменти на работничката класа во заштитата на самоуправните права, обврски и одговорности на работните луѓе и на нивните асоцијации и на заштитата на општествената сопственост.

3. Заедничката седница може да им даде иницијатива на сојузните органи, на Сојузот на синдикатите на Југославија и на другите организации, заедници и здруженија на ниво на федерацијата да разгледаат прашања што се од значење за заштитата и остварувањето на самоуправните права на работниците и на општествената сопственост.

4. На Заедничката седница можат, по укажана потреба, да се повикуваат општествените правобранители на самоупраувањето, претставниците на сојузните органи и општествено-политичките организации.

5. Судовите вршат размена на информации и други материјали што можат да послужат како позитивно искуство во работата на судовите на здружениот труд.

6. Заедничката седница може да им предложи на надлежните органи да уредат определени прашања или да им дадат иницијатива за промена на сојузен пропис.

7. Заедничката седница се свикнува најмалку еднаш годишно. Заедничката седница ја свикнува, подготвува и организира судот определен врз основа на меѓусебен договор на судовите. Овластувањето за свикнување на Заедничка седница трае една година.

8. Секој суд во Заедничката седница делегира делегација од најмногу три делегати.

9. Судот овластен да ја свика Заедничката седница го определува местото и времето на одржувањето на Заедничката седница.

Покана со предлог на дневниот ред и со материјалите судот од став 1 на оваа точка доставува до

другите судови најдоцна на 15 дена пред денот определен за одржување на Заедничката седница.

10. Во времето помеѓу две Заеднички седници секој суд може да доставува до судот кој е овластен за свикнување на Заедничката седница прашања, што ќе се разгледуваат на наредната седница. При тоа, по правило, треба да даде свое мислење за начинот на решавање на поставените прашања.

Судот овластен да ја свика Заедничката седница треба да ги вклучи прашањата од став 1 на оваа точка во предлогот на дневниот ред за наредната седница.

11. Секој суд може да бара да се свика Заедничка седница. Во барањето судот мора да предложи дневен ред и свој став за прашањата што ќе се разгледуваат. Судот овластен да свика Заедничка седница ја свикнува Заедничката седница со претходна согласност на судовите.

12. Заедничката седница може да се одржи ако се присутни делегациите од најмалку пет судови.

13. На Заедничката седница претседава делегатот на судот овластен да ја свика Заедничката седница ако делегациите не се договорат поинаку. На почетокот на работата на Заедничката седница делегациите го утврдуваат дневниот ред. Дополнение или промена на дневниот ред може да предложи секоја делегација на Заедничката седница. Дневниот ред на Заедничката седница може да се дополни или да се менува само во согласност со сите делегации.

Во дневниот ред на Заедничката седница се внесува како посебна точка усвојувањето на записникот од претходната Заедничка седница.

14. Делегатите на Заедничката седница ги разгледуваат прашањата што се на дневен ред и ги усогласуваат ставовите на делегациите за да постигнат согласност. По потреба го проверуваат степенот на согласност со претходно изјаснување. При изјаснувањето, делегацијата на секој суд има по еден глас.

15. Се смета дека правното мислење или ставот за прашање што е претресувано на Заедничка седница е прифатен ако е постигната согласност на сите присутни делегации на судовите.

Делегацијата на суд што не присуствувала на Заедничката седница има право и должност, во рок од 30 дена од денот на известувањето за заземеното мислење или став, да даде свое мислење. Ако во тој рок не даде свое мислење, се смета дека таа делегација е согласна со мислењето или ставот прифатен на Заедничката седница.

16. Разгледувањето на одделно прашање што е на дневен ред на Заедничката седница може да се одложи за една од наредните заеднички седници, ако делегацијата на одделен суд има намера да изврши дополнителна консултација.

17. Ако одделни судови различно толкуваат сојузен пропис и поради тоа доаѓа до различна судска практика, па на Заедничката седница не се постигне согласност за уедначување на судската практика, Заедничката седница ќе го извести доносителот на прописот за различното толкување на прописот и може да предложи спорното прашање да се реши по законски пат.

18. Судот што во практиката отстапува од правното мислење или став прифатен на Заедничката седница, треба за тоа и за причините поради кои не го применува прифатеното правно мислење или став, да ги извести другите судови најдоцна на наредната Заедничка седница.

19. Во текот на Заедничката седница се води записник. Во записникот се внесуваат битните податоци за текот на Заедничката седница, за дискусијата, за предлозите, како и за прифатените правни мислења и ставови. Записникот се доставува до сите судови во рок од 15 дена од денот кога е оложена Заедничката седница. Записничарот го обезбедува судот што ја свикал Заедничката седница.

20. Секој делегат има право да бара исправка на записникот за текот на Заедничката седница ако смета дека во записникот неправилно се формулирани прифатените заклучоци, ставови или предлози, или ако неговото излагање погрешно е внесено во записникот.

21. За правното мислење и за ставовите прифатени на Заедничката седница води евиденција судот овластен да ја свика Заедничката седница.

Заедничката седница може да одлучи прифатените заклучоци и ставови да се објават.

22. Заедничката седница во 1976 година ја свика Судот на здружениот труд на Словенија.

23. Овој договор влегува во сила со денот на потпишувањето.

24. Овој договор се објавува во „Службен лист на СФРЈ“.

3 декември 1976 година

Љубљана

За Судот на здружениот труд на Босна и Херцеговина
претседател на судот,
Назим Ђинић-Фендиќ, с. р.

За Судот на здружениот труд на Македонија
претседател на судот,
Душан Георгиев, с. р.

За Судот на здружениот труд на Словенија
претседател на судот,
Јоже Пернуш, с. р.

За Судот на здружениот труд на Србија
претседател на судот,
Љубисав Стојановиќ, с. р.

За Судот на здружениот труд на Хрватска
претседател на судот,
Томазо Добриќ, с. р.

За Судот на здружениот труд на Црна Гора
претседател на судот,
Томислав Кнежевиќ, с. р.

За Судот на здружениот труд на Автономна Покрајина Војводина
заменик-претседател на судот,
Александар Јовичин, с. р.

811.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА МАШИНИ ЗА РАМНО ПЛЕТЕЊЕ И ДОРАБОТНИ МАШИНИ ЗА ТРИКОТАЖА

1. Претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите на 29 јуни 1976 година

склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за машини за рамно плетење и доработни машини за трикотажа, со тоа што производителската организација на здружен труд да може да ги зголеми своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, така што највисоките продажни цени да изнесуваат, и тоа за:

	Дин/парче
1) рачна машина за плетење, за домаќинство, супер-стандард-72	3.080
2) рачна машина за плетење, за индустрија, тип 608	15.628
3) полувтоматска машина за плетење Т-608/ПА	38.435
4) автоматска машина МА-183	130.105
5) автоматска машина А-200	173.310
6) автоматска машина „Стандард-Силвиа ТР“	226.570
7) автоматска машина „Силвиа-Супер“	258.935
8) автоматска машина „Силвиа-Супер ТР-2“	318.280
9) машина за шиене трикотажа кетле-рица	31.290
10) Машина за парање, со 4 вретена	6.300
11) машина за парање, со 6 вретена	7.985
12) машина за парање, со 12 вретена	11.890
13) шпулмашина	10.750

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите, што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 4208 од 15 декември 1976 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставник на производителот: „Стандард“ —
— Осиек.

Претставници на купувачите-потрошувачи:
19 купувачи-потрошувачи потписници на Спогодбата.

812.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА БАЗНИ, ШАМОТНИ, СИЛИКА И ДОЛОМИТНИ ОГНОТНОРНИ ПРОИЗВОДИ

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите на 16 јули 1976 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за базни, шамотни, силика и доломитни огноотпорни производи, со тоа што производителските организации на здружен труд да можат да ги зголемат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, до 7,55%.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 3724 од 10 декември 1976 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува од денот што е утврден во Спогодбата.

Претставници на производителите: „Магнохром“ — Кралево, „Шамот“ — Аранѓеловац, „Силита“ — Гостивар, „Кремен“ — Ново Место, „Термит“ — Домжале и „Загорка“ — Бедекевина.

Претставници на купувачите — потрошувачи: Рудници и железарница „Скопје“ — Скопје и „Ватростална“ — Зеница.

813.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ВИЉУШКАРИ, ОПРЕМА И НИВНИ РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите на 26 август 1976 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за виљушкари, опрема и нивни резервни делови, со тоа што производителските организации на здружен труд да можат да ги зголемат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, до 8%.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 3097 од 15 декември 1976 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: „Индос“ — Љубљана, „Литострој“ — Љубљана, „Примат“ — Марибор и „Победа“ — Нови Сад.

Претставници на купувачите-потрошувачи: 14 купувачи-потрошувачи потписници на Спогодбата.

814.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ГАСНИ ПРОТОЧНИ ГРЕЈАЧИ НА ВОДА, ГАСНИ ЦЕНТРАЛНИ ЕТАЖНИ ГРЕЈАЧИ И ГАСНИ КОМБИ ЦЕНТРАЛНИ ЕТАЖНИ ГРЕЈАЧИ, ДОДАТНА ОПРЕМА И РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ТИЕ ПРОИЗВОДИ

1. Претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите на 7 октомври 1976 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за гасни проточни грејачи на вода, гасни централни етажни грејачи и гасни комби

централни етажни грејачи, додатна опрема и резервни делови за тие производи, со тоа што производителската организација на здружен труд да може да ги зголеми своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, до 8%.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 3431 од 15 декември 1976 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставник на производителот: Електро стројно подјетје „ТИКИ“ — Љубљана.

Претставници на купувачите-потрошувачи: 13 купувачи-потрошувачи потписници на Спогодбата.

815.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА АЗБЕСТНИ ПРОИЗВОДИ

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите на 29 јуни 1976 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за азбестни производи, со тоа што производителските организации на здружен труд да можат да ги зголемат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, и тоа за:

1) азбестно платно и ленти	до 12,8%
2) азбестна конфекција	до 12,6%
3) азбестен изолационен материјал (плетеници, врвки и др.)	до 14,5%
4) азбестни облоги, кочници и спојници	до 9,2%
5) азбестна филтер-маса	до 5,9%
6) азбестни металопластични затиначи	до 8,2%
7) теснит (клингерит) плочи и тоа:	
а) теснит 5, теснит 10 и теснит М-електро	до 6,9%
б) теснит-кемит, теснит-унит, теснит-солвент и теснит-солвент HF	до 9,4%
в) теснит 25 и теснит 100	до 10,2%
г) теснит-армит, теснит-армит 300 и теснит-армит 1001	до 13,2%
8) азбестно предиво	до 8,9%

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 2842 од 10 декември 1976 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: „Југоазбест“ — Младеновац, „Азбест“ — Плоче, „Донит“ — Медводе, „Унис-Ферос“ — Сребреница и „Флаз“ — Прокупле.

Претставници на купувачите-потрошувачи: „Фамос“ — Сараево, „21 Мај“ — Раковица, „Томос“ — Копер, „Возила-Горица“ — Горица, ИМВ — Ново Место, „Агроопрема“ — Белград, „Југоауто“ — Белград, „Аутомакедонија“ — Скопје, „Технохемија“ — Белград, „Пољоопрска“ — Загреб, „Аутохрватска“ — Загреб, „Аутоцентар“ — Загреб, „Агротехника“ — Загреб, „Бродомеркур“ — Сплит, „Бродоматеријал“ — Риека, „Пољоопрема“ — Сараево, „Боснаауто“ — Сараево, „Фероелектро“ — Сараево, „Развита“ — Метковиќ, „Астра“ — Љубљана, „Хемо“ — Љубљана, „Унискомерц“ — Сараево и „Тргоауто“ — Копер.

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА

О Д Л У К А

ЗА ОЦЕНА НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОСТА НА ЧЛЕН 7 СТАВ 1 И ЧЛЕН 9 ОД ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСЛОВИ ШТО МОРААТ ДА ГИ ИСПОЛНУВААТ ВОЗАЧИТЕ НА МОТОРНИ ВОЗИЛА („СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“, БР. 20/75)

I. Уставниот суд на Југославија по сопствена иницијатива со решението бр У 635/75 и 73/76 од 19 мај 1976 година поведе постапка за оценување на уставноста и законитоста на член 7 став 1 и член 9 од Правилникот за здравствените услови што мораат да ги исполнуваат возачите на моторни возила („Службен лист на СФРЈ“, бр. 20/75).

Оценувајќи ја уставноста и законитоста на спорените одредби од Правилникот, Уставниот суд на Југославија, врз основа на одговорот на решението за поведување постапка и јавната расправа одржана на 14 октомври 1976 година, утврди дека со член 7 став 1 од Правилникот е пропишано здравствен преглед на кандидатот за возач или на возачот на моторно возило да вршат лекар по општа медицина, психолог, лекар специјалист за очни болести и лекар специјалист невропсихијатар, а дека со член 9 од Правилникот е пропишано уверение за здравствената способност на кандидатот за возач, односно за возач на моторно возило, со кое е утврдена неговата телесна и душевна способност за управување со моторно возило од определена категорија, што се поднесува до надлежниот орган заради добивање, односно продолжување на важењето на возачка дозвола, не смее во времето на поднесувањето да биде постаро од 6 месеци.

Претседателот на Сојузниот комитет за сообраќај и врски, во одговорот на решението за поведување постапка, изјави дека со одредбата на член 7 став 1 од Правилникот го пречекорил овластувањето од одредбата на член 220 алинеја 3 од Законот за основите на безбедноста на сообраќајот на патиштата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 17/74). Во пог-

лед на одредбата на член 9 од Правилникот, меѓутоа, смета дека не се пречекорени наведените овластувања, бидејќи одредбата не е од формална туку од материјална природа, бидејќи уредува определени здравствени услови заради добивање, односно продолжување на важењето на возачка дозвола.

II. Според член 281 став 1 точка 11 од Уставот на СФРЈ, федерацијата, преку сојузните органи, ги уредува основите на безбедноста на сообраќајот. Според член 273 ст. 1 и 2 од Уставот на СФРЈ, органите во републиките и автономните покраини ги извршуваат и се одговорни за извршувањето на сојузни закони со кои федерацијата само уредува определени односи, за која цел можат да донесуваат прописи за нивно извршување. Според став 2 од тој член, сојузните органи можат, ако за тоа изречно се овластени со сојузен закон и во границите определени со тој закон, да донесуваат прописи за техничките мерки и за водење евиденција, како и други прописи за извршување на сојузни закони со кои во интерес на целата земја се обезбедува единствено спроведување на тие закони.

Со пропишувањето во член 7 став 1 од Правилникот кои лекари вршат здравствен преглед на кандидатите за возачи и на возачите на моторни возила, а во член 9 од Правилникот уверението, издадено врз основа на таков преглед, да може да се користи за добивање, односно за продолжување на важењето на возачка дозвола само ако не е постаро од шест месеци, пречекорени се овластувањата од член 220 алинеја 3 од Законот за основите на безбедноста на сообраќајот на патиштата, како и овластувањата определени со уставот за донесување прописи за извршување на сојузните закони од член 273 став 2 од Уставот на СФРЈ.

Со член 166 став 2 од Законот за основите на безбедноста на сообраќајот на патиштата е пропишан како единствен основен услов во поглед на здравствените прегледи на возачите, тие прегледи да ги вршат здравствените установи што се опособени и опремени така што да можат успешно да ги извршат. Бидејќи органите на републиките и автономните покраини го уредуваат и обезбедуваат извршувањето на законите за безбедноста на сообраќајот на патиштата тие пропишуваат кои лекари ги вршат тие прегледи. Поради тоа претседателот на Сојузниот комитет за сообраќај и врски ги пречекорил уставните и законските овластувања кога, врз основа на овластувањето да ги пропише здравствените услови што мораат да ги исполнуваат кандидатите за возачи и возачите на моторни возила, пропишал и кои лекари ги утврдуваат тие услови.

Овластувањето на функционерот на сојузниот орган на управата да донесе поблиски прописи за здравствените услови, што како основни услови единствено за целата територија на СФР Југославија мораат да ги исполнуваат возачите на моторни возила, не содржи основ тој функционер да го пропише и рокот во кој уверението за душевната и телесната способност на кандидатот за возач и на возачот на моторни возила може да се користи за добивање на возачка дозвола. Со член 154 од Законот за основите на безбедноста на сообраќајот на патиштата е пропишан како основен услов возачката дозвола да се издава со ограничен рок на ва-

жење од 5 години, а со член 152 став 1 точка 1 од тој закон е пропишано возачката дозвола да му се издава и на лице што, помеѓу другото, го исполнува и условот да е душевно и телесно способно да управува со моторно возило. Начинот на утврдувањето на душевната и телесната способност на возачите на моторни возила, може да се регулира само со закон. Според тоа од овластувањето за донесување на поблиски прописи за здравствените услови што мораат да ги исполнуваат кандидатите за возачи и возачите на моторни возила содржани во член 220 алинеја 3 од Законот за основите на безбедноста на сообраќајот на патиштата, не може да се изведе заклучок дека функционерот што раководи со сојузниот орган на управата е овластен и да пропише во кој рок уверението за душевната и телесната способност на возачот на моторно возило може да се користи за добивање на возачка дозвола.

III. Со оглед на изложеното, а врз основа на член 375 став 1 точка 3 од Уставот на СФРЈ, Уставниот суд на Југославија донесе

Одлука

1. Се укинуваат член 7 став 1 и член 9 од Правилникот за здравствените услови што мораат да ги исполнуваат возачите на моторни возила („Службен лист на СФРЈ“, бр. 20/75).

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен лист на СФРЈ“.

IV. Уставниот суд на Југославија ја донесе одлуката во состав: претседател на Судот Никола Секулиќ и судии Милорад Достаниќ, Радивоје Главик, д-р Арпад Хорват, Радојка Катиќ, Димо Кантарџиќ, Владимир Кривиќ, Гуро Меленица, Чедомил Миличевиќ, д-р Стане Павлич, Ненад Петровиќ, Боривоје Ромиќ, Миушко Шибалиќ и Таип Таипи.

У бр. 635/75 и 73/76

14 октомври 1976 година

Белград

Претседател
на Уставниот суд на
Југославија,
Никола Секулиќ, с. р.

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА

Врз основа на член 43а од Законот за организацијата и делокругот на сојузните органи на управата и на сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/71, 54/71, 67/72, 21/74, 24/76 и 48/76), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И НАЗНАЧУВАЊЕ ЧЛЕН НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА ШТО СЕ НАЗНАЧУВА ОД РЕДОТ НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ И РАБОТНИЦИТЕ НА СООДВЕТНИТЕ РЕПУБЛИЧКИ И ПОКРАЈНСКИ ОРГАНИ, ОДНОСНО ОРГАНИЗАЦИИ

Се разрешува од функцијата член на Сојузниот комитет за здравство и социјална заштита д-р Вождар Чолаковиќ, а за член на тој Комитет се назначува д-р Мехмет Беграци, член на Извршниот

совет на Собранието на САН Косово и покраински секретар за здравство и социјална политика.

Е. п. бр. 942/76

4 декември 1976 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биедиќ, с. р.

Врз основа на член 43а од Законот за организацијата и делокругот на сојузните органи на управата и на сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/71, 54/71, 67/72, 21/74, 24/76 и 48/76), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И НАЗНАЧУВАЊЕ ЧЛЕН НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА ПРАШАЊА НА БОРЦИТЕ И ВОЕНИТЕ ИНВАЛИДИ ШТО СЕ НАЗНАЧУВА ОД РЕДОТ НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ И РАБОТНИЦИТЕ НА СООДВЕТНИТЕ РЕПУБЛИЧКИ И ПОКРАЈНСКИ ОРГАНИ, ОДНОСНО ОРГАНИЗАЦИИ

Се разрешува од функцијата член на Сојузниот комитет за прашања на борците и воените инвалиди Ангелко Ковачевиќ, а за член на тој Комитет се назначува Гуро Радоњиќ, директор на Републичката управа за боречки и инвалидски работи на СР Босна и Херцеговина.

Е. п. бр. 943/76

4 декември 1976 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биедиќ, с. р.

Врз основа на член 43а од Законот за организацијата и делокругот на сојузните органи на управата и на сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/71, 54/71, 67/72, 21/74, 24/76 и 48/76), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И НАЗНАЧУВАЊЕ ЧЛЕН НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА ТРУД И ВРАБОТУВАЊЕ, ШТО СЕ НАЗНАЧУВА ОД РЕДОТ НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ И РАБОТНИЦИТЕ НА СООДВЕТНИТЕ РЕПУБЛИЧКИ И ПОКРАЈНСКИ ОРГАНИ, ОДНОСНО ОРГАНИЗАЦИИ

Се разрешува од функцијата член на Сојузниот комитет за труд и вработување Вукола Василевиќ, а за член на тој комитет се назначува Драгослав Ѓурановиќ, заменик-републички секретар за труд, здравство и социјална заштита на СР Црна Гора.

Е. п. бр. 944/76

4 декември 1976 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биедиќ, с. р.

ОДЛИКУВАЊА

У К А З

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА
ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликува

— за извонредни заслуги во развивањето и зацврстувањето на мирољубивата соработка и пријателските односи помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Република Гвинеја Бисао

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА ГОЛЕМА СВЕЗДА

Luis Cabral, претседател на Државниот совет на Републиката Гвинеја Бисао.

Бр. 44
28 мај 1976 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р

У К А З

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА
ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат

— за заслуги во развивањето и зацврстувањето на мирољубивата соработка и пријателските односи помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Република Аргентина

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО ЛЕНТА

Ernesto Luis Enrique de la Guardia, извонреден и ополномоштен амбасадор на Републиката Аргентина во Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

Бр. 46
2 јуни 1976 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р

СОДРЖИНА:

Страна

800. Одлука за измени и дополнења на Одлуката за располагањето со девизите во текот на изведувањето на инвестициони работи во странство, за пресметувањето на трошоците на работењето и за утврдувањето на добивката — — — — — 1717
801. Одлука за измена на Одлуката за посебната девизна квота за увоз на опремата за која се обезбедуваат средства од Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини во 1974 и 1975 година — — — — — 1719
802. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на списанието „Newsweek“ — — — — — 1719
803. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на весникот „Katoliški glas“ — — — — — 1719
804. Решение за југословенските стандарди за нисконапонски топливи осигурувачи — — — — — 1719
805. Решение за југословенските стандарди за тркалезна бакарна лак-жица — — — — — 1719
806. Решение за измена на југословенскиот стандард за шпорети, трпезни варила и слични направи — — — — — 1720
807. Договор за минималните откупни цени и за единствените премии за кравјо и овчо млеко — — — — — 1720
808. Договор за усогласување на мерките на даночната политика заради поттикнување на развојот на научноистражувачката работа, пронаоѓањето и техничките унапредувања — — — — — 1721
809. Договор за намалување на судските такси во стопанските спорови — — — — — 1722
810. Договор за работата на заедничката седница на делегатите на највисоките судови на здружениот труд во републиките и автономните покраини — — — — — 1723
811. Спогодба за промена на затечените цени за машини за рамно плетење и доработни машини за трикотажа — — — — — 1724
812. Спогодба за промена на затечените цени за базни, шамотни, силика и доломитни огнеотпорни производи — — — — — 1724
813. Спогодба за промена на затечените цени за виљушкари, опрема и нивни резервни делови — — — — — 1725
814. Спогодба за промена на затечените цени за гасни проточни грејачи на вода, гасни централни етажни грејачи и гасни комби централни етажни грејачи, додатна опрема и резервни делови за тие производи — — — — — 1725
815. Спогодба за промена на затечените цени за азбестни производи — — — — — 1725
- Одлука за оцена на уставноста и законитоста на член 7 став 1 и член 9 од Правилникот за здравствените услови што мораат да ги исполнуваат возачите на моторни возила („Службен лист на СФРЈ“, бр. 20/75) — — — — — 1726
- Назначувања и разрешувања — — — — — 1727
- Одликувања — — — — — 1728

Издавач: Новинско-издавачка установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Белград, Јована Ристиќа бр. 1. Пош. фах 226. — Директор и главен и одговорен уредник Душан Машовиќ, Улица Јована Ристиќа бр. 1 — Печати Београдски издавачко-графички завод Белград, Булевар војводе Мишиќа бр. 17.